

Тип на документ:

Подзаконски акт

Број на Службен весник:

19/2013

Датум на објавување:

6.2.13

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Врз основа на член 31 став (3) од Законот за комуналните дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12), министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР И НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата на државниот комунален инспектор и начинот на нејзино издавање и одземање.

Член 2

Легитимацијата на државниот комунален инспектор се издава на образец кој е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на легитимацијата од став 1 на овој член е во правоаголна форма изработен на хамер хартија во бела боја со димензии 15x11 см, сместен во дводелен кожен повез во зелена боја.

На предната страна од корицата на легитимацијата во горниот дел со златно жолта боја е втиснат грбот на Република Македонија а под него е отпечатен текст во златно жолта боја: Република Македонија, Министерство за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат, а во средината текст: Легитимација на државен комунален инспектор.

На внатрешната лева страна од образецот е отпечатен текст: Република Македонија, под него Министерство за транспорт и врски, Државен комунален инспекторат, место за фотографија со димензии 2,5 x 3,5 см, име и презиме на државниот комунален инспектор, потпис на инспекторот, регистарски број на легитимацијата, датум на издавање, потпис на министерот за транспорт и врски и место за печат.

На внатрешната десна страна од образецот отпечатен е текст: Државниот комунален инспектор врши инспекциски надзор согласно член 33 од Законот за комуналните дејности.

Член 3

Легитимацијата има важност се додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор.

Државниот комунален инспектор по престанувањето на службеното својство на инспектор ја враќа легитимацијата.

Член 4

Во случај на губење на легитимацијата државниот комунален инспектор во рок од три дена го известува органот кој го назначил, а кој по огласувањето за неважечка му издава нова легитимација.

Легитимацијата се заменува со нова и во случај кога поради оштетување или дотраеност ќе стане неупотреблива како и во случај кога има промена на личните податоци на државниот комунален инспектор.


Легитимацијата која се заменува со нова, се поништува.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-974/1
24 јануари 2013 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Миле Јанакиески, с.р.

 <p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Министерство за транспорт и врски Државен комунален инспекторат</p> <p>ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОР</p>	
--	--

<p>РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Министерство за транспорт и врски Државен комунален инспекторат</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"><p>Фотографија 2,5x3,5 см</p></div> <hr/> <p style="text-align: center;">(име и презиме)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Потпис на инспекторот</p> <hr/> <p>Регистарски број _____ Датум на издавање _____</p> <hr/> <p>Министер за транспорт и врски _____ МП</p>	<p>Државниот комунален инспектор врши инспекциски надзор согласно член 33 од Законот за комуналните дејности</p>
--	--